

***Доколку имате желба да бидете дел од успешен тим и сакате да ги остварите своите амбиции и визија, доколку сте посветени, лојални, креативни, насочени кон постигнување резултати и размислувате долгорочно, станете дел од една од најуспешните компании во земјата***

**Цементарница УСЈЕ АД Скопје  
ГРУПАЦИЈА ТИТАН**

*објавува оглас за вработување на*

**Оператор на кранови**, во Погон за производство

Операторот на кранови управува со мостните дигалки при што обезбедува непречен прием на суровини, навремено полнење на бункерите за суровини при што внимава да не дојде до мешање на истите. Учествува во активностите на прием, истовар и поддршка на транспортот на суровините кои пристигнуваат по железнички пат. Редовно води записи за состојбата на опремата во соодветните дневни извештаи. Ја следи состојбата на опремата и редовно известува за состојбата на истата до своите претпоставени. Учествува во одржување на уредноста и хигиената во погонот, а по потреба учествува и во ремонтни активности на опремата. Контакттира со другите оператори, помошници и персонал со цел непречено и правилно одвивање на процесот. Работното време се одвива во три смени.

Нето платата за работното место е вклучувајќи додатоци за ноќна, празнична и прекувремена работа изнесува од 22.000 до 26.000,00 денари. На ова работно место следуваат и други бенефиции, како годишен бонус во износ до 1 (една) плата.

**Квалификации на кандидатот:**

- СССР/IV степен стручна подготовка
- Поседување на лиценца за работа на кранови ќе се смета за предност
- Претходно работно искуство од 1-5 години ќе се смета за предност

**Кандидатите треба да ја приложат и следнава документација:**

1. Мотивациско писмо
2. Биографија (CV)
3. Доказ за завршено образование

Огласот трае 7 (седум) дена од денот на објавувањето.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Закон. Вработувањето е на определено време до 6 (шест) месеци, со можност за продолжување на неопределено време.

Цементарница УСЈЕ обезбедува еднакви можности за вработување и позитивно ги поттикнува соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, хендикеп, возраст, сексуална ориентација, религија или убедување.

**Аплицирањето може да се врши на веб страницата на Цементарница УСЈЕ <http://www.usje.com.mk> или на mail: [hr@usje.mk](mailto:hr@usje.mk) или да достават CV во архива во просториите на Цементарница УСЈЕ.**

Сите апликации ќе се сметаат строго доверливи.

Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју.